

Повеќенаменски дијагонални ножици

462/1VDEDP



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- изработени по стандард EN 60900

Предности:


- Гулење на изолација од единечни проводници од 1,5 мм и 2,5 мм
- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која овозможува дополнителна безбедност

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со




Barcode	L	B	A	C	Icon
624061	160	21	10	22	224



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
624061	275	60	32	245



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
624061	4	84	318	63	1055